



СЛУЖБЕН ВЕСНИК

НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

„Службен весник на СРМ“ излегува по потреба. Ракописите не се враќаат. Огласи по тарифата.

Среда, 15 ноември 1972
Скопје
Број 37 Год. XXVIII

Претплатата за 1972 година изнесува 120 динари. Овој број чини 4 динари. Жиро сметка бр. 401-1-16

346.

Врз основа на член 26 став 2 од Законот за републичката управа („Службен весник на СРМ“ бр. 17/65), Извршниот совет донесува

УРЕДБА ЗА ОСНОВАЊЕ РЕПУБЛИЧКИ ИНСПЕКТОРАТ ЗА ЗЕМЈОДЕЛСТВО

Член 1

Се основа Републички инспекторат за земјоделство како орган на управата во состав на Републичкиот секретаријат за земјоделство и шумарство.

Член 2

Републичкиот инспекторат за земјоделство врши во рамките на Републичкиот секретаријат за земјоделство и шумарство надзор над извршувањето на прописите од областа на земјоделството.

Член 3

Земјоделските инспектори имаат легитимација што ја издава старешината на органот надлежен за работите на земјоделската инспекција.

Образецот на легитимацијата од претходниот став ја пропишува републичкиот секретар за земјоделство и шумарство.

Член 4

Со работата на Републичкиот инспекторат за земјоделство раководи главен инспектор.

Член 5

Оваа уредба влегува во сила осмиот ден од денот на нејзиното објавување.

Бр. 12-2606/1
9 октомври 1972 година
Скопје

Претседател
на Извршниот совет,
д-р Ксенте Богоев, с. р.

347.

Врз основа на член 13 од Законот за воените инвалиди од војните („Службен весник на СРМ“, бр. 17/69 и 32/70), Извршниот совет донесува

ОДЛУКА ЗА ЗГОЛЕМУВАЊЕ НА ИНВАЛИДСКИОТ ДОДАТОК

1. Инвалидскиот додаток се зголемува за 30,00 динари месечно од 1.X.1972 година.

2. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

Бр. 12-2790/1
23 октомври 1972 година
Скопје

Претседател
на Извршниот совет,
д-р Ксенте Богоев, с. р.

348.

Врз основа на член 13 став 2 од Законот за материјално обезбедување на учесниците од Народноослободителната војна („Службен весник на СРМ“, бр. 26/68 и 35/71), Извршниот совет донесува

ОДЛУКА

ЗА ЗГОЛЕМУВАЊЕ НА ПОСТОЈАНОТО МАТЕРИЈАЛНО ОБЕЗБЕДУВАЊЕ НА УЧЕСНИЦИТЕ ОД НАРОДНООСЛОБОДИТЕЛНАТА ВОЈНА

1. Постојаното материјално обезбедување на учесниците од Народноослободителната војна се зголемува за 30,00 динари месечно од 1.X.1972 година.

2. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

Бр. 12-2791/1
23 октомври 1972 година
Скопје

Претседател
на Извршниот совет,
д-р Ксенте Богоев, с. р.

349.

Врз основа на член 33 од Законот за Извршниот совет („Службен весник на СРМ“ бр. 40/71), Извршниот совет донесува

РЕШЕНИЕ

ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ОД ДОЛЖНОСТ СОВЕТНИК ВО ИЗВРШНИОТ СОВЕТ И НАЗНАЧУВАЊЕ ПОМОШНИК ВО ИЗВРШНИОТ СОВЕТ

I. РОМАН ЛЕЧЕВСКИ, се разрешува од должност советник во Извршниот совет и се назначува за помошник во Извршниот совет.

II. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

Бр. 12-2849/1
19 јули 1972 година
Скопје

Претседател
на Извршниот совет,
д-р Ксенте Богоев, с. р.

350.

Врз основа на член 20 од Законот за Извршниот совет („Службен весник на СРМ“ бр. 40/71) и точка II од Одлуката за изменување на Одлуката за образување на постојани комисији на Извршниот совет („Службен весник на СРМ“ бр. 7/72), Извршниот совет донесува

РЕШЕНИЕ

ЗА ИМЕНУВАЊЕ ПРЕТСЕДАТЕЛ И ЧЛЕНОВИ НА АДМИНИСТРАТИВНАТА КОМИСИЈА НА ИЗВРШНИОТ СОВЕТ

1. Во Административната комисија на Извршниот совет се именуваат:

а) за претседател

— ЈЕЗДИМИР БОГДАНСКИ, член на Извршниот совет;

б) за членови:

— МЕТОДИЈА СТЕФАНОВСКИ, член на Извршниот совет,

— ДИМЧЕ КОЗАРОВ, член на Извршниот совет.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

Бр. 12-2687/1

22 септември 1972 година

Скопје

Претседател
на Извршниот совет,
д-р Ксенте Богоев, с. р.

351.

Врз основа на член 29 став 3 од Законот за републичката управа („Службен весник на СРМ“ бр. 71/65), Извршниот совет донесува

РЕШЕНИЕ

ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ОД ДОЛЖНОСТ ПОМОШНИК НА РЕПУБЛИЧКИОТ СЕКРЕТАР ЗА ВНАТРЕШНИ РАБОТИ И НАЗНАЧУВАЊЕ ПОТСЕКРЕТАР ВО РЕПУБЛИЧКИОТ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ВНАТРЕШНИ РАБОТИ

1. АЛЕКСАНДАР ОТЉАНСКИ, се разрешува од должност помошник на републичкиот секретар за внатрешни работи и се назначува за потсекретар во Републичкиот секретаријат за внатрешни работи.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

Бр. 12-2685/1

22 септември 1972 година

Скопје

Претседател
на Извршниот совет,
д-р Ксенте Богоев, с. р.

352.

Врз основа на член 20 од Законот за Извршниот совет („Службен весник на СРМ“ бр. 40/71) и точка II од Одлуката за изменување на Одлуката за образување постојани комисији на Извршниот совет („Службен весник на СРМ“ бр. 7/72), Извршниот совет донесува

РЕШЕНИЕ

ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ НА ПРЕТСЕДАТЕЛОТ НА АДМИНИСТРАТИВНАТА КОМИСИЈА НА ИЗВРШНИОТ СОВЕТ

1. Се разрешува од должност претседател на Административната комисија на Извршниот совет ГОРГИ ЦАЦА, член на Извршниот совет.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

Бр. 12-2710/1

22 септември 1972 година

Скопје

Претседател
на Извршниот совет,
д-р Ксенте Богоев, с. р.

353.

Врз основа на член 29 став 3 од Законот за републичката управа („Службен весник на СРМ“ бр. 17/65), Извршниот совет донесува

РЕШЕНИЕ

ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ ПОТСЕКРЕТАР ВО РЕПУБЛИЧКИОТ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ВНАТРЕШНИ РАБОТИ

1. АРСО АРСОВСКИ, началник на Службата за државна безбедност, се назначува за потсекретар во Републичкиот секретаријат за внатрешни работи.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

Бр. 12-2686/1

22 септември 1972 година

Скопје

Претседател
на Извршниот совет,
д-р Ксенте Богоев, с. р.

354.

Уставниот суд на Македонија, одлучувајќи за уставноста на Правилникот за организација на Агрокомбинатот „Лозар“ во Титов Велес, на Правилникот за внатрешна организација и систематизација на работните места во агрокомбинатот и на Одлуката за укинување на Самостојната организација на здружениот труд — производен погон „Лазо Лавски“ во село Сирково, како и за барањето на собирот на работните луѓе од работните единици за лозаро-овоштарство и за поледелство и градинарство во село Сирково, општина Кавадарци, за издвојување од составот на Агрокомбинатот „Лозар“ во Титов Велес, по јавната расправа одржана на 12 октомври 1972 година, на седницата од 13 октомври 1972 година, донесе

ОДЛУКА

1. СЕ ПОНИШТУВААТ Правилникот за организација на Агрокомбинатот „Лозар“ во Титов Велес, донесен од Централниот работнички совет на Комбинатот на 21 мај 1971 година, Правилникот за внатрешна организација и систематизација на работните места во агрокомбинатот, донесен од овој совет на 8 јули 1971 година, и Одлуката за укинување на Самостојната организација на здружениот труд — производен погон „Лазо Лавски“ во село Сирково, донесена исто така од овој совет на 21 мај 1971 година под број 02-431.

2. СЕ ОДВИВА барањето на собирот на работните луѓе од работните единици за лозаро-овоштарство и за поледелство и градинарство во село Сирково, општина Кавадарци, за издвојување од составот на Агрокомбинатот „Лозар“ во Титов Велес.

3. Оваа одлука ќе се објави во „Службен весник на СРМ“, во Агрокомбинатот „Лозар“ во Титов Велес и во работните единици на комбинатот во село Сирково на начинот на кој според статутот се објавуваат општите акти.

4. Претседателот на собирот на работните луѓе од работните единици за лозаро-овоштарство и за поледелство и градинарство во село Сирково на Агрокомбинатот „Лозар“ во Титов Велес, на основа одлуката на собирот на работните луѓе од 20 април 1972 година, му поднесе на овој Суд предлог со барање за оценување уставноста на актите означени во точката 1 на оваа одлука. Според наводите во предлогот, овие акти биле донесени без претходно да бидат разгледани на собир на работните луѓе на погонот „Лазо Лавски“ во село Сирково. Освен тоа, во предлогот се наведува дека овие акти биле донесени и спротивно на спогодбата за присоединување на погонот кон комбинатот, со која на погонот му бил загарантиран статус на самостојна организација на здружениот труд без својство на правно лице, но со посебна жиро-сметка. Исто така со предлогот се бара Судот да одлучи и по барањето на работните луѓе од работните единици за лозаро-овоштарство и за поледелство и градинарство во село Сирково за издвојување од составот на Агрокомбинатот „Лозар“ во Титов Велес во самостојна работна организација. Ова барање на јавната расправа беше преиначено во барање за издвојување од составот на комбинатот „Лозар“ заради присоединување кон Агрокомбинатот „Тиквеш“ во Кавадарци.

5. Во текот на претходната постапка и на јавната расправа Уставниот суд утврди дека поранешниот Самостоен произведен погон „Лазо Лавски“ во село Сирково на 1 октомври 1970 година се издвоил од составот на Републичкиот центар за унапредување на земјоделството во Скопје и се присоединил кон Агрокомбинатот „Лозар“ во Титов Велес. При присоединувањето била потпишана спогодба според која на погонот „Лазо Лавски“ му се гарантира статус на самостојна организација на здружениот труд без својство на правно лице, но со посебна жиро-сметка. Меѓутоа Централниот работнички совет на Комбинатот на својата седница од 21 мај 1971 година донел Правилник за организација на Агрокомбинатот „Лозар“ во Титов Велес, со кој е утврдена нова организација на комбинатот и се образувани нови пет самостојни организации на здружениот труд — сектори, во чиј состав постојат организации на здружениот труд — работни единици. Според овој правилник погонот „Лазо Лавски“ во село Сирково не постои како самостојна организација на здружениот труд, а од него се образувани делови на работни единици и тоа во составот на Секторот за лозаро-овоштарство и во составот на Секторот за поледелство и сточарство на агрокомбинатот. За спроведувањето на овој правилник, советот на комбинатот на истата седница од 21 мај 1971 г. донел и посебна одлука под бр. 02-431 со која изречно е определено дека Самостојната организација на здружениот труд без својство на правно лице — произведен погон „Лазо Лавски“ во село Сирково се укинува како организациона единица која самостојно формира и распределува доход и дека нејзиниот статус се менува. Во оваа одлука е определено дека, согласно Правилникот за организација на Агрокомбинатот „Лозар“ во Титов Велес, погонот во село Сирково во иднина ќе работи во две работни единици и тоа за лозарство и овоштарство и за поледелство и сточарство. Во одлуката исто така е определено дека Самостојната организација на здружениот труд — произведен погон „Лазо Лавски“ во село Сирково се укинува од 1 јуни 1971 година. Врз основа на оваа одлука Агрокомбинатот „Лозар“ на 16 септември 1971 година му поднел на Окружниот стопански суд во Скопје барање за бришење на погонот „Лазо Лавски“ во село Сирково од регистарот на стопанските претпријатија и дуќани. Со решение на Окружниот стопански суд во Скопје Фи. бр. 911/71 од 16 ноември 1971 година овој погон бил избришан од регистарот. При крајот на месец јануари 1972 година била укината и посебната жиро-сметка на погонот.

Освен тоа, Централниот работнички совет на Комбинатот на својата седница од 8 јули 1971 година донел и Правилник за внатрешна организација и систематизација на работните места во агрокомбинатот. Во Табеларниот дел на овој правилник, меѓу другото, се утврдени работните места во самостојните организации на здружениот труд — секторите кои биле образувани со правилникот од 21 мај 1971 година. И според одредбите на овој правилник погонот „Лазо Лавски“ во село Сирково не постои како самостојна организација на здружениот труд.

Разгледувајќи ја постапката за донесување на овие два правилника Судот утврди дека предлозите на овие акти не биле претходно разгледани од собирот на работните луѓе на погонот „Лазо Лавски“ во село Сирково, ниту со нив на каков и да е начин пред нивното донесување биле запознати работните луѓе на овој погон. Исто така Судот утврди дека Централниот работнички совет на Комбинатот не прибавил мислење од работната заедница на погонот за неговото укинување, иако според тогаш важечките одредби на член 209 од Основниот закон за претпријатијата тој бил должен такво мислење да прибави и посебно да го разгледа пред конечно да одлучи за тоа.

Според ставот 2 на член 63 од Уставот на СР Македонија, организацијата на работењето и управувањето во работната организација треба да овозможат работните луѓе на секој степен и во сите делови на работниот процес што претставуваат целина, да одлучуваат што непосредно за прашањата на трудот, уредувањето на меѓусебните односи, распределбата на доходот и другите прашања на нивната економска положба, обезбедувајќи истовремено најповолни услови за работа и делување на работната организација како целина. Во остварувањето на оваа уставна одредба, според мислењето на Судот, општите акти на органите на управување на работната организација треба пред нивното донесување да бидат изнесувани пред работните луѓе за разгледување, затоа што на овој начин се обезбедува остварувањето на уставното начело за што непосредно учество на работните луѓе во одлучувањето за уредување на меѓусебните односи и другите прашања во врска со работата и делувањето на работната организација.

Со оглед на тоа што предлозите на означените правилници пред нивното донесување не биле разгледани од работната заедница на погонот, ниту од неа било побарано мислење за укинувањето на погонот, Судот утврди дека тие не се донесени во согласност со начелото за што непосредно учество на работните луѓе во одлучувањето за уредување на нивните меѓусебни односи и за други прашања на нивната економска положба, изразено во ставот 2 на член 63 од Уставот на СР Македонија, поради што одлучи да ги поништи.

Разгледувајќи ја одлуката бр. 02-431 од 21 мај 1971 година Судот, на основа членот 75 од Основниот закон за претпријатијата, утврди дека со неа е повредено правото на самоуправување на работните луѓе на погонот „Лазо Лавски“ во село Сирково, затоа што таа е донесена за извршување на противуставен правилник односно што со неа погонот е укинат без претходно да се прибави мислење од работната заедница на тој погон. Поради тоа Судот одлучи и оваа одлука да ја поништи.

6. Во текот на претходната постапка, како и на јавната расправа, Судот утврди дека собирот на работните луѓе од работните единици за лозаро-овоштарство и поледелство и градинарство во село Сирково на 27 јули 1971 година поднел барање до Централниот работнички совет на Комбинатот за издвојување од комбинатот во самостојна работна организација. По ова барање Централниот работнички совет на седницата од 10 септември 1971 година донел одлука бр. 02-2755 со која го одбил барањето поради тоа што со издвојувањето ќе се отежни вршењето на редовната дејност на комбинатот, поради тоа што не постојат економски ус-

лови погонот самостојно да ја врши својата дејност како и поради тоа што не е дадена гаранција дека тој ќе може да ги отплатува обврските кои по издвојувањето ќе паднат на негов товар. Со оглед на тоа што барањето за издвојување од составот на комбинатот било одбиено, собирот на работните луѓе побарал посредување на мешовита арбитража. Оваа арбитража со решение Р. 1061/71 од 31 јануари 1972 година зазела став дека не се исполнети потребните услови од одредбите на членовите 214, 215 и 216 од Основниот закон за претпријатијата за издвојување на погонот „Лазо Лавски“ во село Сирково во самостојна работна организација, затоа што за издвојувањето не постоела економска оправданост.

На 20 февруари 1972 година собирот на работните луѓе од работните единици за лозаро-овоштарство и за поледелство и градинарство во село Сирково повторно одлучил да поднесе до Централниот работнички совет на Комбинатот барање за издвојување од неговиот состав заради присоединување кон Агрокомбинатот „Тиквеш“ во Кавадарци. По ова барање, до денот на поднесувањето на предлогот на собирот на работните луѓе од овие работни единици до Уставниот суд, Централниот работнички совет на Комбинатот не донел одлука. На јавната расправа Судот утврди дека и тоа барање Централниот работнички совет на Комбинатот го одбил со одлука бр. 02-9022 од 15 јуни 1972 година, пред се поради тоа што кон предлогот не бил приложен доказ за согласноста на Агрокомбинатот „Тиквеш“ во Кавадарци за присоединување на погонот „Лазо Лавски“ во село Сирково, како и за преземањето гаранции за исплатата на неговите кредитни обврски и други долгови.

Разгледувајќи го барањето на работните луѓе од работните единици во село Сирково за издвојување од составот на Агрокомбинатот „Лозар“ во Титов Велес во самостојна работна организација, Уставниот суд утврди дека не се исполнети условите за издвојување на дел од работна организација во самостојна организација, предвидени во член 215 од Основниот закон за претпријатијата и во ставот 4 на точка 2 од Амандманот ХХI на Уставот на СФРЈ односно ставот 4 на точка 2 од Амандманот ХVIII на Уставот на СРМ. Земајќи вакво становиште Судот го имаше предвид фактот дека поранешниот погон „Лазо Лавски“ во село Сирково, почнувајќи од 1968 година до денес, постојано работел со загуби, кои според завршната сметка за 1971 година изнесуваат над 1.500.000 динари, и кои во текот на 1972 година уште повеќе се зголемени, и дека поради тоа овој дел на агрокомбинатот со издвојувањето во самостојна работна организација уште во самиот почеток не ќе биде во можност да го обезбедува обновувањето на средствата за производство и другите средства за работа со кои управува, како и да ги исполнува другите со закон определени обврски. Ваква оценка е содржана и во предлогот на собирот на работните луѓе поднесен до Судот, во кој изречно е нагласено дека не постои економска оправданост при денешни услови погонот да делува како са-

мостојна организација. Судот исто така утврди дека Агрокомбинатот „Лозар“ во Титов Велес презел кредитни обврски за изградба на детална каналска мрежа за наводнување во рамките на мелиоративниот потсистем „Макарија“ во износ од 25.382.790 динари чија изградба е во завршна фаза и дека трошоците за изградбата на оваа мрежа на подрачјето на село Сирково ќе изнесуваат преку 8.000.000 динари. Судот исто така утврди дека Агрокомбинатот „Лозар“ сметајќи и на производниот потенцијал на работните единици во село Сирково, врши и проширување на одделни производно-преработувачки капацитети (младилник, винарска визба).

Со оглед на ова Судот смета дека не постојат економски услови делот од Агрокомбинатот „Лозар“ во село Сирково да се издвои во самостојна работна организација.

Разгледувајќи го барањето на собирот на работните луѓе од делот на Агрокомбинатот „Лозар“ во село Сирково за издвојување на овој дел од составот на Агрокомбинатот „Лозар“ во Титов Велес заради присоединување кон Агрокомбинатот „Тиквеш“ во Кавадарци Судот оцени дека и ова барање не е во согласност со постојните законски одредби затоа што, согласно смислата на член 218 од Основниот закон за претпријатијата, чии одредби, според членот 13 од Уставниот закон за спроведување на Уставните амандмани ХХ — ХLI се во сила, за издвојување на организација на здружениот труд од составот на една работна организација и за нејзиното присоединување кон друга работна организација е потребна согласност на работните луѓе од работната организација кон која треба да се изврши присоединувањето. Земајќи вакво становиште Судот утврди дека не постои согласност од работните луѓе на Агрокомбинатот „Тиквеш“ во Кавадарци за присоединување на делот од Агрокомбинатот „Лозар“ во село Сирково, ниту постојат гаранции дека Агрокомбинатот „Тиквеш“ ќе ги преземе врз себе обврските за исплата на кредитите и другите долгови што ќе паднат на товар на делот од агрокомбинатот што бара издвојување, како и за надоместување на евентуалните штети што за Агрокомбинатот „Лозар“ ќе настанат со издвојувањето на овој дел и неговото присоединување кон Агрокомбинатот „Тиквеш“ во Кавадарци.

Со оглед на ова Судот смета дека не се исполнети условите делот на Агрокомбинатот „Лозар“ во село Сирково да се издвои заради присоединување кон Агрокомбинатот „Тиквеш“ во Кавадарци.

Врз основа на изнесеното Судот одлучи да го одбие барањето на собирот на работните луѓе од делот на Агрокомбинатот „Лозар“ во село Сирково за издвојувањето овој дел од составот на агрокомбинатот.

У. бр. 33/72

13 октомври 1972 година

Скопје

Претседател
на Уставниот суд на Македонија,
Перо Корбар, с. р.

ОПШТИ АКТИ НА САМОУПРАВНИТЕ ИНТЕРЕСНИ ЗАЕДНИЦИ

УПРАВЕН ОДБОР НА РЕПУБЛИЧКИОТ ФОНД
ЗА ДОДАТОК НА ДЕЦА

126.

Врз основа на членот 76 од Законот за финансирање определени форми на општествената заштита на децата („Службен весник на СРМ“ број 3/68, 3/70, 32/70 и 5/72) и членот 18 од Статутот на Републичкиот фонд за додаток на деца („Службен весник на СРМ“ бр. 19/70), Управниот одбор на Републичкиот фонд за додаток на деца

— Скопје, на седницата одржана на 2 октомври 1972 година, донесе

ОДЛУКА

ЗА УТВРДУВАЊЕ ФИНАНСИСКИОТ ПЛАН НА
РЕПУБЛИЧКИОТ ФОНД ЗА ДОДАТОК НА ДЕЦА
ЗА 1972 ГОДИНА

I

Финансискиот план на Републичкиот фонд за додаток на деца за 1972 година се утврдува со следниве:

ПРИХОДИ:

1. Вкупни приходи	221.830.000 дин.
2. Издвојување во посебната резерва над 14%	14.460.000 „
3. Приходи по издвојување	207.370.000 „

РАСХОДИ:

Випок на приходи над расходи	23.280.000 „
------------------------------	--------------

II

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден по објавувањето во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

УПРАВЕН ОДБОР НА РЕПУБЛИЧКИОТ ФОНД ЗА ДОДАТОК НА ДЕЦА

Бр. 01-3491/1
2 октомври 1972 година
Скопје

Претседател,
Галип Дема, с.р.

ЗАЕДНИЦА НА ЗДРАВСТВЕНОТО ОСИГУРУВАЊЕ НА РАБОТНИЦИТЕ — ТЕТОВО**127.**

Врз основа на член 88 ст. 1 од Законот за здравствено осигурување и задолжителните видови на здравствена заштита на населението („Службен весник на СРМ“ бр. 21/71) и точка 9 од Одлуката за регулирање работата на Заедницата за здравствено осигурување на работниците — Тетово, Собранието на Заедницата на здравственото осигурување на работниците во Тетово, на својата седница одржана на ден 23.10.1972 год. донесе

ОДЛУКА**ЗА ОСНОВАЊЕ НА СТРУЧНА СЛУЖБА НА ЗАЕДНИЦАТА НА ЗДРАВСТВЕНОТО ОСИГУРУВАЊЕ НА РАБОТНИЦИТЕ — ТЕТОВО****I**

За вршење на стручните, административните и финансиските работи во врска со спроведувањето на здравственото осигурување се формира Стручна служба на Заедницата на здравственото осигурување на работниците — Тетово (во натамошниот текст: Стручна служба).

Со Стручната служба раководи Директорот на Заедницата на здравственото осигурување на работниците Тетово (во натамошниот текст: Директор на Заедницата).

II

Во Стручната служба за вршење на стручните, административните и финансиските работи во врска со спроведувањето на здравственото осигурување, инвалидското и пензиското осигурување, пензискиот стаж, детскиот додаток и др. се преземаат работниците на бившиот Комунален завод за социјално осигурување — Тетово, до донесувањето на Статутот на Заедницата.

III

До донесување на Статутот на Заедницата на здравственото осигурување на работниците — Тетово за работа на Стручната служба ќе се применуваат општите акти донесени од страна на бившиот Комунален завод за социјално осигурување — Тетово.

IV

Во раководењето со Стручната служба на Заедницата, Директорот на Заедницата ја организира работата на Службата, се грижи за извршу-

вање на програмите за дејноста на Заедницата и за работата на Стручната служба, за спроведување на здравственото осигурување, на финансискиот план, на работите што произлегуваат од законските и други прописи, како и на другите задачи и работи, со кои Собранието на Заедницата ќе ја задолжи Службата.

Директорот на Заедницата ја застапува Заедницата во имотно-правните и работно-правните односи, како и Собранието на Заедницата во рамките на овластувањата дадени од Собранието.

За својата работа, како и за работата на Стручната служба, Директорот на Заедницата одговара пред Собранието на Заедницата.

V

Стручната служба на Заедницата може да врши стручни, финансиски и административни работи и за други интересни заедници, односно асоцијации, до колку тоа спогодбено се утврди.

VI

За преземањето на работниците од бившиот Комунален завод за социјално осигурување — Тетово на работа во Стручната служба, Директорот на Заводот ќе донесе посебни решенија.

VII

Со оваа одлука престануваат да важат одредбите од Одлуката за обезбедување односно овластување на организација за вршење на стручните, финансиските и административните работи во врска со спроведување на здравственото осигурување, донесена под број 0204-827/1 од 30.XII.1971 год.

VIII

Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на СРМ“, а ќе се применува од 1.XI.1972 година.

Бр. 0402-791
23 октомври 1972 година
Тетово

Претседател,
Живка Отуљска, с.р.

128.

Врз основа на член 29 став 1 точка 6 од Основниот закон за организација и финансирање на социјалното осигурување („Службен лист на СФРЈ“ бр. 24/65, 29/66, 12/67, 54/67 и 15/71), а во врска со член 104 став 1 од Основниот закон за установите („Службен лист на СФРЈ“ бр. 5/65, 50/68 и 55/69), Собранието на Заедницата на здравственото осигурување на работниците — Тетово, на својата седница одржана на 23.X.1972 година, донесе

ОДЛУКА**ЗА ПРЕСТАНОК НА КОМУНАЛНИОТ ЗАВОД ЗА СОЦИЈАЛНО ОСИГУРУВАЊЕ — ТЕТОВО****I**

Комуналниот завод за социјално осигурување во Тетово, востановен со одредбите на член 29 став 1 точка 6 од Основниот закон за организација и финансирање на социјалното осигурување за територијата на Комуналната заедница за социјално осигурување — Тетово, престанува на 31.X.1972 година.

II

Работата на работниците на Комуналниот завод за социјално осигурување — Тетово, во смисла на одредбите на член 109 од Основниот закон за работните односи — пречистен текст („Службен лист на СФРЈ“ бр. 12/70), им престанува на 31.X.1972 година.

III

Делот од основните средства и инвентарот на Комуналниот завод за социјално осигурување во Тетово, утврден во смисла на член 148 од Законот за здравственото осигурување и задолжителните видови на здравствена заштита на населението („Службен весник на СРМ“ бр. 21/71), како и правата и обврските на тој Завод во врска со спроведувањето на здравственото осигурување се пренесуваат на Заедницата на здравственото осигурување на работниците — Тетово.

Со делот на основните средства и инвентарот на Комуналниот завод за социјално осигурување во Тетово, како и со правата и обврските на тој Завод што се однесуваат на спроведувањето на инвалидско-пензиското осигурување и додатокот на деца, ќе се постапи на начин определен со закон и други прописи.

IV

Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на СРМ“, а ќе се применува од 1.XI.1972 година.

Бр. 0402-791

23 октомври 1972 година

Тетово

Претседател,

Живка Отуњска, с. р.

Објасен дел

РЕГИСТАР НА УСТАНОВИТЕ

Окружниот стопански суд во Битола, објавува дека во регистарот на установите, на 10.III.1972 година, рег. бр. 107/65 е запишано следното: Му престанува овластувањето за потпишување на Трајко Стојовски, директор на Основното училиште „Борис Кидрич“ село Старавина, Битолско.

Се овластува за потпишување на училиштето Бибовски Петко, директор и Шиндевски Петре.

Од Окружниот стопански суд во Битола, Ус. бр. 19/72. (580)

Окружниот стопански суд во Битола, објавува дека во регистарот на установите, на 16.III.1972 година, рег. бр. 115/65 е запишано следното: Централното основно училиште „Иво Рибар Лола“ село Стење, Ресен, престана со својата работа и се брише од регистарот на стопанските организации, кој го води овој суд.

Оваа промена е извршена врз основа на решението бр. 02-3671/1 од 22.VII.1970 година, од Собранието на општината Ресен.

Од Окружниот стопански суд во Битола, Ус. бр. 21/72. (598)

Окружниот стопански суд во Битола, објавува дека во регистарот на установите, на 3.III.1972 година, рег. бр. 35/66 е запишано следното: Се проширува дејноста на Заводот за запослување на работниците — Струга и со тоа да дава општопризнат степен на стручно образование во ранг на квалификувани работници од металната струка.

Оваа промена е извршена врз основа на одлуката бр. 02-306/6 од 25.V.1971 година, од работната заедница на Заводот за запослување на работниците — Струга и решението бр. 01-3221/1 од 20.VII.1971 година, на Собранието на општината Струга.

Од Окружниот стопански суд во Битола, Ус. бр. 14/72. (599)

Окружниот стопански суд во Битола, објавува дека во регистарот на установите, на 28.II.1972 година, рег. бр. 103/65 е запишано следното: Му пре-

станува овластувањето за потпишување на Здравко Мариноски, директор на Основното училиште „Наум Охридски“ село Пештани, Охридско.

Се овластува за потпишување Кузмановски Милорад, директор на училиштето.

Од Окружниот стопански суд во Битола, Ус. бр. 12/72. (592)

Окружниот стопански суд во Битола, објавува дека во регистарот на установите, на 11.II.1972 година, рег. бр. 94/66, е запишано следното: Им престанува овластувањето за потпишување на Костојчиноски Митре и Свето Чочороски, управник на Здравствената станица во село Вевчани, Струга.

Се овластува за потпишување Нечовски д-р Илија, в.д. директор да ја потпишува установата.

Од Окружниот стопански суд во Битола, Ус. бр. 11/72. (467)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на установите рег. бр. 533, страна 173, книга III е запишано следното: На досегашниот потписник на Основното училиште „Јосип Броз Тито“ населба Влае — Скопје, Димитров Никола, согласно со решението бр. 03-107 од 10.II.1972 год., му престанува правото за потпишување, поради разрешување од должноста директор.

За директор на Основното училиште „Јосип Броз Тито“ населба Влае — Скопје, согласно со одлуката број 04-15, од 13.I.1972 година, на Советот, се именува Сјеклока Милорад Марија, која училиштето ќе го потпишува, задолжува и раздолжува, во границите на овластувањето, заедно со стариот потписник Ангешева Марица, секретар.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Ус. бр. 22 од 31.III.1972 година. (603)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на установите, рег. бр. 451, страна 849, книга II е запишано следното: Согласно со решението бр. 02-131/4, од 18.III.1969 година, на Работната заедница директорот на Републичкиот завод за заштита на спомениците на културата — Скопје, Антонија Николовски е разрешен од должноста.

Согласно со решението бр. 15-422/1, од 3.III.1969 година, на Извршниот совет на СР Македонија за директор на Републичкиот завод за заштита на спомениците на културата — Скопје е именуван Корнаков Димитар.

На потписникот на гореназначениот Завод Митко Папазов, согласно со одлуката бр. 02-1348/2 од 18.XII.1970 година, на работната заедница му престанува правото за потпишување поради разрешување од должноста.

Републичкиот завод за заштита на спомениците на културата — Скопје, ќе го потпишува, задолжува и раздолжува, во границите на овластувањето Валканова Васка, сметководител, согласно со одлуката бр. 02-129/1 од 21.I.1972 година, на работната заедница.

Обврската пред банката е со еден потпис.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Ус. бр. 40 од 3.IV.1972 година. (604)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на установите, рег. бр. 117, страна 692, книга I е запишано следното: Досегашниот декан на Природно-математичкиот факултет — Скопје проф. д-р Орден Печијаре е разрешен од должноста декан, со одлуката бр. 0201-2323/1 од 21.IX.1972 година, на Советот на факултетот, од одржаната седница на 8.VII.1971 година. За декан на споменатиот факултет со цитираната одлука е назначен проф. д-р Александар Димовски, кој нема да биде потписник.

На досегашниот потписник на Природно-математичкиот факултет — Скопје, професор д-р Ристо Бузалков му престанува правото за потпишување,

бидејќи е разрешен од должноста продекан, со одлуката бр. 0201-3529/1 од 29.XII.1971 година, на советот на факултетот и за нов потписник е назначен со цитираната одлука доц. д-р Драган Димитровски, продекан на факултетот, кој истиот ќе го потпишува, задолжува и раздолжува, во границите на овластувањето, со стариот регистриран потписник Ивановска Лепосава, шеф на сметководството, сметано од 25.I.1972 година.

Обврската пред банката е со еден потпис.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Ус. бр. 10 од 11.IV.1972 година. (642)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на установите, рег. бр. 144, страна 798, книга I е запишано следното: Досегашниот потписник на Пионерскиот дом „Горе Организијев“ — Титов Велес, Дукова Софијанка, секретар сметкополагач, ќе го потпишува, задолжува и раздолжува споменатиот дом како Камчева Софијанка, согласно со изводот од матичната книга на венчаните, сметано од 29.VII.1971 година.

Обврската пред банката е со еден потпис.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Ус. бр. 96/71 од 6.IV.1972 година. (643)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на установите, рег. бр. 100, страна 624, книга I е запишано следното: На досегашниот потписник на Основното училиште „Маршал Тито“ — Тетово, Коцевски Пиро, согласно со решението бр. 03-79 од 10.III.1971 година, на Советот му престанува правото на потпишување поради разрешување од должноста директор.

За директор на Основното училиште „Маршал Тито“ — Тетово, согласно со одлуката на Советот на работната заедница се именува Методи Пачаџијев, кој училиштето ќе го потпишува, задолжува и раздолжува, во границите на овластувањето, заедно со новиот потписник Томовска Савица.

Обврската пред банката е со два потписа.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Ус. бр. 21 од 9.V.1972 година. (761)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на установите, рег. бр. 14, страна 991, книга III е запишана под име: Факултетско земјоделско стопанство село Трубарово, Скопско — Организација на здружен труд без својство на правно лице — Продавница број 2 во Скопје, назар „Тафталице“. Предмет на работењето на продавницата е продажба на земјоделско-индустриски прехранбени артикли.

Продавницата е основана од работничкиот совет на Факултетското земјоделско стопанство село Трубарово, со одлуката од одржаната седница на 21.IX.1970 година.

Продавницата број 2 во Скопје ќе ја потпишува, задолжува и раздолжува Палакузов Алексо, во границите на овластувањето.

Обврската пред банката е со еден потпис.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Ус. бр. 176/71 од 11.IV.1972 година. (640)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на установите, рег. бр. 14, страна 991, книга III е запишана под фирма: Факултетско земјоделско стопанство село Трубарово, Скопско — Организација на здружен труд, без својство на правно лице — Продавница во село Трубарово, број 1. Предмет на работењето на продавницата е продажба на земјоделски производи и флаширано млеко.

Продавницата е основана од работничкиот совет на Факултетското земјоделско стопанство село Трубарово, со одлуката од одржаната седница на 21.IX.1970 година.

Продавницата број 1 во село Трубарово ќе ја потпишува, задолжува и раздолжува Чалдаров Илија, раководител, во границите на овластувањето.

Обврската пред банката е со еден потпис.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Ус. бр. 177/71 од 11.IV.1972 година. (641)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на установите, рег. бр. 669, страна 831, книга III е запишано следното: Кон „Скопје“ — Општествен дом — Дебар, со одлуката број 01-68 од 11.VIII.1971 година, на Советот на Работната заедница на Работничкиот дом — Дебар, од одржаната седница на 11.VIII.1971 година, согласно бр. 01-85 од 28.IX.1971 година, на Општинскиот дом „Скопје“ — Дебар и одлуката бр. 01-2371/2 од 27.VIII.1971 година, на Општинското собрание се присоединува Работничкиот дом — Дебар.

Со присоединувањето Работничкиот дом — Дебар, се брише од регистарот на установите од рег. бр. 635, страна 665, книга III.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Ус. бр. 132/71 од 15.III.1972 година. (482)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на установите, рег. бр. 702, страна 995, книга III е запишана под фирма: Земјоделска станица во Скопје, ул. „Беласица“ број 6. Предмет на работењето на Земјоделската станица е:

— унапредување на земјоделството преку разни стручно-агротехнички и технолошко-производствени практични методи за примена на теренот на современата земјоделска наука и практика и тоа преку:

— проучување на климатско-почвените и агро-еколошките услови за одделни земјоделски култури и реонирање на истите;

— поставување и вршење опити со разни сорти семени и посадочен материјал, примена на вештачки ѓубрива и хемски препарати за заштита на растенијата од болести и штетници;

— вршење лабораториски анализи на: хемиско-физичкиот состав на почви, анализи на добиточна храна, анализи на шеќерноста и киселините во грозјето, анализа за квалитет на семенски материјал, вештачки ѓубрива и други лабораториски анализи во врска со унапредувањето на земјоделското производство;

— вршење апробација на семенски посеви за производство на квалитетни семени;

— организирање и водење антипероноспорна и извештајна служба за појавите и движењето на растителните болести и штетници и превентивна заштита на лозјата;

— организирање и водење на акции за заштита на растенијата од растителни болести и штетници преку посебен услужен сервис и преку Земјоделска аптека кои се составен дел на установата;

— давање стручни совети и вршење во своја режија или преку кооперација со одделни земјоделски организации; применување современа технологија за употреба на вештачки ѓубрива, средства за современа заштита на земјоделски култури од растителни болести и штетници, примена на современа механизација и други средства за унапредување на земјоделското производство;

— унапредување на индивидуалното земјоделско производство преку посебни планови и програми, сходно со мерките од законските прописи што произлегуваат од законот и одлуката за образување фонд за унапредување на индивидуалното земјоделство;

— изготвување земјоделски планови и програми за подигање овошно-лозови и други насади и производни објекти на земјоделски култури;

— вршење здравни прегледи на посадочен материјал;

— одржување стручни предавања, курсеви и семинари за земјоделските производители;
— печатење стручни брошури, напатствија и совети.

Земјоделската станица е основана од Трговското претпријатие на големо и мало „Вардар промет“ — Скопје, со одлуката број 02-168 од 18.II.1972 година.

Установата ќе ја потпишува, задолжува и раздолжува Милош Димитров, в.д. директор, во границите на овластувањето.

Обврската пред банката е со еден потпис.

Конституирањето ќе се изврши во рок од 30 дена.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Ус. бр. 27, од 27.IV.1972 година. (755)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на установите, рег. бр. 241, страна 1190, книга I е запишана под фирма: Завод за запослување на работници — Крива Паланка — Организација на здружен труд, без својство на правно лице — Испостава — Кратово, ул. „Гоце Делчев“ број 2. Предмет на работењето на Испоставата е следење и проучување движењето на вработеноста и факторите што влијаат врз вработеноста како и потребите на стопанството и општествените служби од кадри; истражување резервите и трошоците на работните сили и профилите на стручните кадри потребни во стопанството и општествените служби; проучување дејството на стопанските и други кадри врз вработеноста и вработувањето; организирање стручно оспособување на работните луѓе што бараат вработување на нивно поправилно вработување; помагање на работните луѓе при изборот на занимањето, како и стручна помош на работните луѓе заради задоволување на нивните работи утврдени со Закон и Статут и со заклучоците на Собранието на заедницата.

Испоставата е основана од Заводот за запослување на работници — Крива Паланка, со одлуката број 01-533/1, од 26.VI.1971 година, на работната заедница.

Испоставата ќе ја потпишуваат, задолжуваат и раздолжуваат, во границите на овластувањето Страхил Моневи и Мане Иванов.

Обврската пред банката е со два потписа.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Ус. бр. 99/71 од 14.IV.1972 година. (673)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на установите, рег. бр. 141, страна 784, книга I е запишано следното: Досегашната фирма на Основното училиште „Кирил и Методија“ село Сингелик, согласно со одлуката бр. 02-422 од 15.XII.1971 година, на Советот на работната заедница и решението бр. 07-27270/1, на Собранието на град Скопје од 24.IX.1971 година се менува и ќе гласи: Централно осумгодишно основно училиште „25 Мај“ село Сингелик — Скопје.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Ус. бр. 14 од 24.IV.1972 година. (690)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на установите, рег. бр. 683, страна 899, книга III е запишано следното: Досегашниот в.д. директор на Централното основно училиште „Братство единство“ населба Драчево — Скопје, Кузаревски Ристо, согласно со решението бр. 57-04 од 10.III.1972 година, на Советот на работната заедница се назначува за директор, кој понатаму ќе го потпишува, задолжува и раздолжува училиштето, во границите на овластувањето заедно со стариот потписник Марковска Фаница.

Обврската пред банката е со два потписа.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Ус. бр. 34 од 13.IV.1972 година. (691)

Окружниот стопански суд во Битола објавува дека во регистарот на установите, на 24.III.1972 го-

дина, рег. бр. 66/66 е запишано следното: Му престанува овластувањето за потпишување на Иван Груиче, директор на Основното училиште „Кирил и Методија“ село Кукуречани, Битолско.

Се овластуваат за потпишување на училиштето Трајко Стојовски, директор и Размовски Вангел — режисер.

Од Окружниот стопански суд во Битола, Ус. бр. 24/72. (728)

Окружниот стопански суд во Битола објавува дека во регистарот на установите, на 19.IV.1972 година, рег. бр. 97/66 е запишано следното: Се проширува дејноста на Металскиот училишен центар „Тито“ — Охрид, уште со: формирање паралелки за машински техничари со четиригодишно траење на образованието.

Оваа промена е извршена врз основа на одлуката бр. 02-197 од 29.VIII.1970 година, на Советот на Металскиот училишен центар „Тито“ — Охрид и решението бр. 09-3993/1 од 17.XI.1971 година, од Републичкиот секретаријат за образование, наука и култура — Скопје и писмото бр. 04-6716/1-70, од 21.I.1971 година, од Собранието на општината Охрид.

Од Окружниот стопански суд во Битола, Ус. бр. 64/71. (733)

Окружниот стопански суд во Битола објавува дека во регистарот на установите, на 23.III.1972 година, рег. бр. 11/70, е запишано следното: Му престанува овластувањето за потпишување на Дано Домлески, в.д. директор на Заштитната работилница за рехабилитација и запослување на инвалидизирани лица — Прилеп.

Се овластува за потпишување Методија Јаваноски, привремен директор на установата.

Од Окружниот стопански суд во Битола, Ус. бр. 23/72. (737)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на установите, рег. број 434, страна 781, книга II е запишано следното: На досегашниот потписник на Драмскиот театар — Скопје, Тасевски Здравко, согласно со одлуката бр. 02-705 од 11.IV.1972 година, на Советот му престанува правото на потпишување поради разрешување од должност.

За нов потписник на Драмскиот театар, согласно со горесцитираната одлука се назначува Стефановски Ристо, управител, кој театарот ќе го потпишува, задолжува и раздолжува, во границите на овластувањето, со стариот потписник Ценовска Марија, сметководител.

Ценовска Марија ќе потпишува како Крстева Марија.

Обврската пред банката е со два потписа.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Ус. бр. 52 од 8.V.1972 година. (760)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на установите, рег. бр. 479, страна 809, книга III е запишана под име: Установа за комунално и станбено стопанисување — Дебар — Организација на здружен труд, без својство на правно лице — Продавница број 1, во Дебар ул. „Братство единство“ број 5. Предмет на работењето на продавницата е продажба на водосталатерски, канализациони, санитарни и електроматеријали.

Продавницата е основана од Установата за комунално и станбено стопанисување — Дебар, со одлуката број 01-600/2, од 21.XII.1971 год., од одржаната седница на 21.XII.1971 година.

Раководител на продавницата е Рамиз Војка.

Продавницата ќе ја потпишува, задолжува и раздолжува установата, во границите на овластувањето.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Ус. бр. 13 од 16.V.1972 година. (803)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на установите, рег. бр. 704, страна 1005, книга III е запишан под име: Заедница на пензиското и инвалидското осигурување на Македонија — Скопје. Предмет на работењето на Заедницата е спроведување на пензиското и инвалидското осигурување на територијата на СР Македонија.

Заедницата е востановена по сила на Законот (чл. 208-б) од Законот за измени и дополненије на Основниот закон за пензиското осигурување („Службен лист на СФРЈ“ бр. 15 и 16/71).

Заедницата ќе ја потпишува, задолжува и раздолжува Ѓорѓиев Душко, в.д. директор, во границите на овластувањето.

Обврската пред банката е со еден потпис.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Ус. бр. 23 од 19.V.1972 година. (804)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на установите, рег. бр. 218, страна 1097, книга I е запишано следното: На досегашниот потписник на Клиниката за ортопедски болести при Медицинскиот факултет — Скопје, професор д-р Ѓуро Сушец, согласно со одлуката број 404 од 27.IV.1972 година, на Советот, му престанува правото за потпишување, поради разрешување од должност.

За управител на гореназначената клиника се именува професор д-р Димко Кепески кој и понатаму ќе ја потпишува, задолжува и раздолжува клиниката, во границите на овластувањето, заедно со новите потписници асистент д-р Љупчо Серафимов, заменик управител и Трајановска Светлана в.д. шеф на финансиско-административната служба.

Обврската пред банката е со два потписа.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Ус. бр. 58 од 29.V.1972 година. (866)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на установите, рег. бр. 628, страна 1023, книга III е запишано следното: Називот на Станицата за унапредување на земјоделството во Охрид како организација во состав на Здружениот земјоделски институт — Скопје, согласно со решението Ус. бр. 27/65 од 23.XII.1965 година, на Окружниот стопански суд во Битола, треба да гласи: „Земјоделска станица во Охрид.“

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Ус. бр. 112/69 од 16.VI.1972 година. (927)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на установите, рег. бр. 22, страна 92, книга I е запишано следното: Кон Медицинскиот центар — Титов Велес, со одлуката 0201 број 1265/4 од 23.XI.1971 година, на Советот на работната заедница на Медицинскиот центар — Титов Велес, од одржаната седница на 25.XI.1971 година, одлуката број 01-1050/1 од 27.X.1971 година, на Советот на работната заедница на Медицинскиот центар — Неготино, од одржаната седница на 27.X.1971 година, се присоединува Медицинскиот центар — Неготино, како организација на здружен труд со својство на правно лице под име: Медицински центар — Титов Велес — Организација на здружен труд, со својство на правно лице — Неготино.

Предмет на работењето на организацијата е укажување здравствена заштита на осигурениците на Комуналната заедница — Неготино и на населението на Општината — Неготино.

Организацијата е основана со присоединување на Медицинскиот центар — Неготино кон Медицинскиот центар — Титов Велес, согласно со горечитираните одлуки.

Организацијата на здружен труд, со својство на правно лице во Неготино ќе ја потпишува, задолжува и раздолжува, во границите на овластувањето д-р Лазар Димитриев, раководител.

Обврската пред банката е со еден потпис.

Се запишува во регистарот на установите рег. бр. 411, страна 756, книга I следното: Се брише од регистарот на установите од рег. бр. 133, страна 754, книга I Медицинскиот центар — Неготино, поради присоединување кон Медицинскиот центар — Титов Велес, како организација на здружен труд, со својство на правно лице, согласно со горечитираните одлуки.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Ус. бр. 9 од 18.V.1972 година. (810)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на установите, рег. бр. 359, страна 471, книга II е запишано следното: На досегашниот потписник Методија Стефановски директор на Основното училиште „Братство единство“ — Гости-вар, му престанува правото за потпишување, бидејќи е разрешен од должност со спогодбата број 0401. 116/1 од 1.VI.1971 година.

За директор на споменатото училиште е назначен со решението број 0401—155/1 од 20.VII.1971 година, на Советот на работната заедница на училиштето Милошевски Цветко, кој истото ќе го потпишува, задолжува и раздолжува, во границите на овластувањето со стариот регистриран потписник Јулка Деспотовска, сметано од 5.VI.1972 година.

Обврската пред банката е со еден потпис.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Ус. бр. 38 од 12.VI.1972 година. (907)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на установите, рег. бр. 628, страна 635, книга III е запишано следното: Установи во состав на здружената научна установа Здружен земјоделски институт — Скопје се:

- Земјоделски институт — Скопје,
- Институт за памук — Струмица,
- Реонска опитна станица — Кочани
- Земјоделска станица — Охрид.

Податоци за горенаведените установи

1. Земјоделскиот институт — Скопје, ќе ја обавува следната дејност:

а) Научни испитувања во областа на полјоделството, производство и репродукција на исходен семенски материјал од житни, градинарски, фуражни и некои индустриски култури, со примена на селекција, апробација и контрола на производниот семенски материјал на сопствени површини и површини на други стопански организации. Усовршување на научен и стручен кадар.

б) Споредна дејност: кооперирање со земјоделски стопанства и со индивидуалните производители од селата Граешница, Лажан и Драгош (Битолско), снабдување на кооперантите со репродукционен материјал (семе, средства за заштита, ѓубрива и друго), индустриски и други стоки, откуп на земјоделски производи во кооперација како и вршење на услуги на кооперантите.

Земјоделскиот институт — Скопје како установа во состав на Здружениот земјоделски институт — Скопје има статус на правно лице.

За директор на установата е назначен д-р Ѓорѓи Бандо, кој е овластен и за потпишување.

Обврската пред банката е со еден потпис.

2. Институтот за памук — Струмица, ќе ја обавува следната дејност:

а) Научни испитувања во областа на полјоделството, производство и репродукција на исходен семенски материјал од културата на памук со примена на селекција, апробација и контрола на произведениот семенски материјал на сопствени површини на други стопански организации, усовршување на научен и стручен кадар.

б) Споредна дејност: Кооперирање со земјоделските стопанства и со индивидуалните производители на памук во СРМ.

Институтот за памук — Струмица како установа во состав на Здружениот земјоделски институт — Скопје има статус на правно лице.

За директор на установата е назначен дипломираниот инженер агроном Борис Винчев, кој е овластен и за потпишување.

Обврската пред банката е со еден потпис.

3. Реонската опитна станица — Кочани, ќе ја обавува следната дејност:

а) Научни испитувања во областа на полјоделството, производство и репродукција на исходен семенски материјал од културата ориз, со примена на селекција, апробација и контрола на произведениот семенски материјал на сопствени површини и површини на други стопански организации. Усовршување на научен и стручен кадар.

б) Споредна дејност: кооперирање со земјоделските стопанства и индивидуалните производители на ориз во СРМ.

Реонската опитна станица — Кочани како установа во состав на Здружениот земјоделски институт — Скопје, има статус на правно лице.

За директор на установата е назначен д-р Иван Серафимов, кој е овластен и за потпишување.

Обврската пред банката е со еден потпис.

4. Земјоделската станица во Охрид ќе ја обавува следната дејност:

а) Научни испитувања во областа на овоштарството и полјоделството, производство на посадочен материјал од овошни видови со примена на селекција, апробација и контрола на произведениот посадочен материјал на сопствени површини и површини на други стопански организации. Усовршување на научен и стручен кадар.

б) Споредна дејност: кооперирање со земјоделските организации и индивидуалните производители на овошје. Проучување одделни проблеми специфични за брдско-планинските подрачја на СРМ (ерозија и друго).

Земјоделската станица — Охрид како установа во состав на Здружениот земјоделски институт — Скопје, има статус на правно лице.

За директор на установата е назначен дипломираниот инженер агроном Александар Корженски, кој е овластен и за потпишување.

Обврската пред банката е со еден потпис.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Ус. бр. 112/69 од 16.VI.1972 година. (926)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на установите, рег. бр. 15, страна 63, книга I е запишано следното: Дејноста на Установата за локален печат и радио станица — Куманово, согласно со одлуката бр. 03-28/1 од 17.V.1972 година, на Советот на работната заедница на установата, од одржаната седница на 12.V.1972 година, и согласноста бр. 02-79/1 од 26.V.1972 година, на извршниот одбор на Општинската конференција на ССРН — Куманово се проширува и со изработување на фотографите на весникот и со вршење услуги на општествено-политичките и работните организации и на граѓаните.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Ус. бр. 70 од 22.VI.1972 година. (966)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на установите, рег. бр. 599, страна 511, книга III е запишано следното: На досегашниот директор на Републичкиот центар за идеолошко-политичко образование и студии — Скопје, Андоров Стојан, му престанува правото за потпишување, бидејќи е разрешен од должноста со одлуката број 59, од 2.II.1972 година, на Советот на работната заедница, од одржаната седница на 4.II.1972 година.

За директор на Републичкиот центар за идеолошко-политичко образование и студии — Скопје е назначен со одлуката бр. 98 од 29.II.1972 година, на Советот на работната заедница, од одржаната седница на 28.II.1972 година, Герасимовски Димитар, кој истиот ќе го потпишува, задолжува и раздолжува, во границите на овластувањето, со старите регистрирани потписници и тоа: Стојковски Трајче и Горе Николовски секретар, сметано од 10.V.1972 година.

Обврската пред банката е со два потписа.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Ус. бр. 57 од 26.VI.1972 година. (970)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на установите, рег. бр. 413, страна 697, книга II е запишано следното: На досегашниот в.д. директор на Установата за чистота, зеленило и водовод од село Богданци, Гевгелија, Томе Таушанов, согласно со решението бр. 272, на работничкиот совет донесено на 16.XI.1970 година, му престанува правото на потпишување, поради разрешување од должноста.

За директор на установата, согласно со горенаведеното решение се назначува Шутаров Ристо, кој установата ќе ја потпишува, задолжува и раздолжува, во границите на овластувањето.

Обврската пред банката е со еден потпис.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Ус. бр. 9/71 од 6.III.1972 година. (480)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на установите, рег. бр. 666, страна 813, книга III е запишано следното: На досегашниот потписник на Ветеринарната станица — Кичево Павле Кизов, согласно со одлуката бр. 02-3/1 до 13.I.1972 година на Советот му престанува правото за потпишување, поради разрешување од должноста директор.

За директор на Ветеринарната станица — Кичево, согласно со одлуката бр. 02-21/1 од 26.II.1972 година се именува Наумовски Трајче, кој станицата ќе ја потпишува, задолжува и раздолжува, во границите на овластувањето, заедно со старите потписници Џевдет Ибишоски, благајник и Наумовски Величе.

Обврската пред банката е со два потписа.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Ус. бр. 35 од 29.V.1972 година. (884)

РЕГИСТАР НА ПРЕТПРИЈАТИЈАТА И ДУКАНИТЕ

Окружниот стопански суд во Битола објавува дека во регистарот на стопанските организации на 9.III.1972 година, рег. бр. 2/63, книга I е запишано следното: Се проширува дејноста на Индустријата за производство на трикотажа и конфекција „Илинденка“ — Крушево, уште со производство на Килими и јамболии.

Оваа промена е извршена врз основа на одлуката од 25.XII.1971 година на Претпријатието за изработка на Килими „Манчу Матак“ — Крушево и Индустријата за производство на трикотажа и конфекција „Илинденка“ — Крушево.

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи. бр. 86/72. (586)

Окружниот стопански суд во Битола објавува дека во регистарот на стопанските организации на 9.III.1972 година, рег. бр. 99/55, книга II е запишано следното: Претпријатието за изработка на Килими „Манчу Матак“ — Крушево се присоединува кон Индустријата за производство на трикотажа и конфекција „Илинденка“ — Крушево.

Претпријатието за изработка на Килими „Манчу Матак“ — Крушево престана со својата работа и се брише од регистарот на стопанските организации што го води овој суд, поради присоединување кон Индустријата за производство на трикотажа и конфекција „Илинденка“ — Крушево.

Оваа промена е извршена врз основа на одлуката од 25.XII.1971 година на работничкиот совет на Претпријатието за изработка на Килими „Манчу Матак“ — Крушево и Индустријата за производство на трикотажа и конфекција „Илинденка“ — Крушево.

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи. бр. 85/72. (587)

Окружниот стопански суд во Битола објавува дека во регистарот на стопанските организации на 9.III.1972 година, рег. бр. 99/55, книга II е запишано следното: Се симнува присилната управа на Претпријатието за изработка на Килими „Манчу Матак“ — Крушево.

Се овластува за потпишување Владо Стојановски, в.д. директор на претпријатието.

Оваа промена е извршена врз основа на решението бр. 06-940/2 од 10.XI.1971 година на Собранието на општината Крушево, одлуката бр. 02-1099/1 од 18.XI.1971 година на Собранието на општината Крушево и заклучокот бр. 04-133/2 од 11.XII.1971 година на работничкиот совет на Претпријатието за изработка на Килими „Манчу Матак“ — Крушево.

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи. бр. 92/72. (588)

Окружниот стопански суд во Битола објавува дека во регистарот на стопанските организации 23.II.1972 година, рег. бр. 13/58, книга II е запишано следното: Се менува фирмата на Продавницата во Прилеп, на Индустијата за чевли и пластика „Солид“ — Суботица и гласи: Комбинат за обувки, пластика и кожа „Солид“ — Суботица, Здружена организација на „Инкотекс“, на здруженото претпријатие — Београд, СОУР „Индустриске продавници“ — продавница во Прилеп, ул. „Борка Талески“ бр. 34.

Се менува раководителот Зојческа Драган. За раководител е поставена Зојческа Марија.

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи. бр. 71/72. (596)

Окружниот стопански суд во Битола објавува дека во регистарот на стопанските организации на 6.III.1972 година, рег. бр. 6/55, книга III е запишано следното: Се проширува дејноста на Земјоделската задруга „Напредок“ — село Ложани, Струга, уште со продажба, на големо и мало на сите видови градежен материјал.

Оваа промена е извршена врз основа на одлуката бр. 02-145/1 од 27.III.1971 година од здружниот совет на Земјоделската задруга „Напредок“ село Ложани и решението бр. 08-710/159 од 31.XII.1971 година од Собранието на општината Струга.

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи. бр. 88/72. (601)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, рег. бр. 76, страна 816, книга VI е запишано следното: Предметот на работата на Организацијата на здружен труд без својство на правно лице — Деловница — Кичево, ул. „Амит Челопечанец“ број 2, на Новинско-издавачкото печатарско претпријатие „Нова Македонија“ — Скопје, согласно со одлуката бр. 12-197/1 од 18.I.1972 година на работничкиот совет се проширува со промет со кинкалериска стока, кибрити, цигари и други производи од тутун, таксени вредносници, Југословенска лотарија, амбалажна, рекламна и тапет-хартитија.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 284 од 28.III.1972 година. (616)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, рег. бр. 50, страна 702, книга VI е запишано следното: Кон Претпријатието за трговија на мало, производство и услуги „22 Декември“ — Скопје, согласно со одлуката на работничкиот совет, од одржаната седница на 17.XII.1970 година, на Претпријатието за трговија на мало, производство и услуги „22 Декември“ — Скопје и одлуката на работната заедница на Занаетчиската шивачка производително услужна задруга „Вардар“ — Скопје, ул. „11 Октомври“ број 13.

Се запишува во регистарот на стопанските организации при овој суд, рег. бр. 495, страна 1396,

книга I, следното: Се симнува присилната управа над Занаетчиската шивачка производително услужна задруга „Вардар“ — Скопје, ул. „11 Октомври“ број 13, со решението број 07-14038 од 28.IV.1971 година на Собранието на град Скопје. На присилниот управник Александар Магеровски, дипломиран економист, му престанува правото за потпишување, бидејќи е разрешен од должност.

Се брише од регистарот на стопанските организации на овој суд, од рег. бр. 495, страна 1396, книга I Занаетчиската шивачка производително услужна задруга „Вардар“ — Скопје, бидејќи се присоединува кон Претпријатието за трговија на мало, производство и услуги „22 Декември“ — Скопје, со горецитираните одлуки.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 737/71 од 31.III.1972 година. (630)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, рег. бр. 290, страна 391, книга II е запишано следното: На досегашниот в.д. директор на Трговското претпријатие за промет на големо и мало, со текстил и кожна галантерија „Јелак“, Тетово, Никола Јовановски, му престанува правото за потпишување, бидејќи е разрешен од должност, со одлуката бр. 02-1497 од 13.XII.1971 година на работничкиот совет, од одржаната седница на 13.XII.1971 година.

За директор на споменатото претпријатие е назначен Ацевски Илија, со одлуката бр. 02-1497 од 13.XII.1971 година на работничкиот совет, од одржаната седница на 13.XII.1971 година, кој претпријатието ќе го потпишува, задолжува и раздолжува, во границите на овластувањето, со новоназначениот потписник Никола Јовановски, шеф на комерцијалното одделение, назначен со решението број 04-1417 од 22.XII.1971 година и старите регистрирани потписници и тоа: Стоичкова Дивна, в.д. шеф на сметководството и Благоја Крстевски, секретар, сметано од 25.I.1972 година.

Обврската пред банката е со два потписа.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 170 од 17.III.1972 година. (636)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, рег. бр. 77, страна 232, книга VII е запишано следното: Согласно со одлуката бр. 02-11861/114 од 13.XII.1971 година на централниот работнички совет и одлуката бр. 02-211 од 10.XII.1971 година на Соборот на работните луѓе од ОЗТ.

Досегашната организација на здружен труд — Специјализирана фабрика за производство на финални, тапетарски и пловни објекти — Скопје, се организира во Основна организација на здружен труд, без својство на правно лице, во состав на Претпријатието за дрвна индустрија „Треска“ — Скопје, која ќе се води под фирма: Претпријатие за дрвна индустрија „Треска“ — Скопје, ООЗТ — Специјализирана фабрика за производство на финални тапетарски, пловни и туристички производи — Скопје.

Седиштето на основната организација на здружен труд е во Скопје.

Дејноста на Основната организација на здружен труд е производство и продажба, на мало и големо, на сите видови домашен и канцелариски мебел; производство и продажба на разни видови амбалажа, фурнир, шпер и планел плочи, иверици плочи, градежна столарија; производство и продажба на производи од пластични полиуретански и полиестерски маси; производство и продажба на пловни објекти; изградба на монтажни куќи за живеење и општествени објекти; производство и продажба на каучи, лежачи, дрвна галантерија и слично.

За директор на Основната организација на здружен труд се назначува инж. Иван Јосифовски.

Жиро-сметката на Основната организација на здружен труд кај Службата за општествено кни-

ководство ќе ја потпишуваат: инж. Иван Јосифовски и Љубомир Стојковски, во границите на овластувањето.

Обврската пред банката е со два потписа.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 1217/71 од 29.III.1972 година. (632)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, рег. бр. 1444, страна 670, книга VI е запишано следното: Досегашниот предмет на работа на Градежно-занаемско-услугната задруга „Преспа“ — Скопје, согласно со одлуката на работната заедница од 20. XI.1971 година и уверението Уп. бр. 12-8167 од 23. III.1972 година од Инспекциските служби се проширува со дејноста проектирање за сопствени потреби.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 92 од 4.IV.1972 година. (633)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, рег. бр. 175, страна 387, книга II е запишано следното: Досегашниот предмет на работа на Организацијата во состав за производство и обработка на тутун „Гоце Стојчевски — Амбарче“ — Тетово, при Здруженото претпријатие „Југо тутун“ — Скопје, согласно со одлуката бр. 02-420 од 14.VII.1971 година на работничкиот совет и уверенијата бр. 08-1855, бр. 11-853/71 и број 08-13-57 од 13.VII.1971 година на Инспекцијата на трудот, Санитарната инспекција и Пазарната инспекција се проширува со промет, на мало, со хемиски препарати за заштита на растенијата, минерални ѓубрива, градежни и огревни материјали за своите кооперанти.

Проширената дејност гореозначената организација ќе ја обавува преку новооснованото стовариште кое ќе работи под фирма: „Југо тутун“. Здружено претпријатие — Скопје — Организација во состав за производство и обработка на тутун „Гоце Стојчевски — Амбарче“ — Тетово — Организација на здружен труд, без својство на правно лице, Стовариште — Тетово, ул. „Маршал Тито“ бр. 77. Предмет на работењето е промет на мало со хемиски препарати за заштита на растенијата, минерални ѓубрива и огревни материјали.

Раководител на организацијата е Томовски Томче.

Организацијата во состав за производство и обработка на тутун „Гоце Стојчевски — Амбарче“ — Тетово, при Здруженото претпријатие „Југо тутун“ — Скопје, со одлуката бр. 02-420 од 14.VII.1971 година на работничкиот совет Стовариштето ќе го потпишува, задолжува и раздолжува, во границите на овластувањето, матичното претпријатие.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 771/71 од 24.III.1972 година. (635)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, рег. бр. 73, страна 455, книга I е запишано следното: Дејноста на Претпријатието за геолошко — рударски истражувања и експлоатација на мангано-железна руда „Стогово“ — Кичево или скратено Рудник „Стогово“ — Кичево, согласно со одлуката на работничкиот совет, од одржаната седница на 22. XI.1971 година се проширува и со истражување и експлоатација на неметали (кварц, кварцит, мермери, камен, гранулат, шљунак, сепариран песок, како и изведување градежни и градежно-занаемски работи), тунели за наводнување, за патишта и пруги, за рудничка експлоатација, канали и порои.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 35 од 4.IV.1972 година. (655)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, рег. бр. 73, страна 453, книга I е запишано следното: Досегашниот в.д. директор на Претпријатието

за геолошко-рударски истражувања и експлоатација на мангано-железна руда „Стогово“ — Кичево, или скратено Рудник „Стогово“ — Кичево, Ивановски Захарија е назначен за директор, со одлуката на работничкиот совет од одржаната седница на 22.XI.1971 година, на споменатото претпријатие, кој истото ќе го потпишува, задолжува и раздолжува, во границите на овластувањето, сметано од 12.I.1972 година.

Обврската пред банката е со еден потпис.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 36 од 3.IV.1972 година. (656)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, рег. бр. 740, страна 245, книга III е запишано следното: Фирмата на Продавницата во Скопје, ул. „Партизанска“ број 5, на Претпријатието за проектирање и производство на намештај и опрема за згради „Стандард“ — Сарајево, согласно со одлуката бр. 1027/VI-26 од 14.V.1971 година на работничкиот совет на споменатото претпријатие, од одржаната седница на 12.V.1971 година се менува и гласи: „Шипад“ — Сарајево — Фабрика за намештај „Стандард“ — Сарајево — Продавница број 710 во Скопје, а скратениот назив на продавницата гласи: „Шипад“ — Продавница во Скопје.

Досегашниот раководител на споменатата продавница Каршакоски Леко е разрешен од должност и му престанува правото за потпишување. За раководител на истата е назначен, со решението СТ — 3320 од 20.VI.1970 година, Јанев Александар, кој ќе ја потпишува, задолжува и раздолжува, во границите на овластувањето, сметано од 31.I.1972 година.

Обврската пред банката е со еден потпис.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 100 од 4.IV.1972 година. (660)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, рег. бр. 1453, страна 711, книга VI е запишано следното: Монтажно-инсталатерската задруга „Термомонт“ — Скопје, ул. „Пазар Драчево“ се преселува во Скопје, од ул. „Пазар Драчево“ на улица „150“ б.б. во Скопје, согласно со одлуката бр. 2 од одржаната седница на 4.X.1971 година на работната заедница.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 1142/71 од 3.IV.1972 година. (661)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, рег. бр. 77, страна 235, книга VII е запишано следното: На досегашните потписници на Самостојната организација на здружен труд со својство на правно лице — Штедно-кредитна служба — Скопје, ул. „Иво Рибар Лола“ бр. 130, на Претпријатието за дрвна индустрија „Треска“ — Скопје и тоа Велковски Благоја, раководител и Кајсторова Олгица, им престанува правото за потпишување со одлуката бр. 02-11861/73 од 15.XI.1971 година, на работничкиот совет на Претпријатието за дрвна индустрија „Треска“ — Скопје. Раководителот Велковски Благоја е разрешен од должност.

За директор на Самостојната организација на здружен труд, со својство на правно лице — Штедно-кредитна служба — Скопје на Претпријатието за дрвна индустрија „Треска“ — Скопје, со одлуката бр. 02-11861/73 од 15.XI.1971 година на работничкиот совет е назначен Георгиевски Борис и за сметководител Секулова Вера, кои истата ќе ја потпишуваат, задолжуваат и раздолжуваат, во границите на овластувањето, сметано од 8.XII.1971 година.

Обврската пред банката е со два потписа.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 1154/71 од 5.IV.1972 година. (663)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните,

рег. бр. 677, страна 997, книга II е запишано следното: Фирмата на Филијалата во Скопје, ул. „Иво Рибар Лола“ број 15, на Јадранската поморска агенција — Ријека, согласно со одлуката на работничкиот совет, од одржаната седница на 20.X.1970 година, се менува и гласи: „Јадроагент“ — Меѓународна поморска и сообраќајна агенција — Ријека — Филијала — Скопје.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 50 од 5.IV.1972 година. (665)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, рег. бр. 1177, страна 907, книга V е запишано следното: Фирмата на Продавницата број 4 во Скопје, ул. „376“ б.б. на Селскостопанската задруга — Приштина, се менува и гласи: Продавница — стовариште за продажба на градежен и огревен материјал број 87/III во Скопје, ул. „376“ б.б. на „Вокар“ — Трговско претпријатие на големо и мало — Приштина, согласно со решенијата Фи. бр. 302/70 од 26.V.1970 год. и Фи. бр. 166 од 14.V.1971 година на Окружниот стопански суд — Приштина.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 1081/71 од 16.IV.1972 година. (666)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, рег. бр. 899, страна 742, книга VI е запишано следното: На досегашниот потписник Стефковски Андреја, на Водостопанската работна организација „Вардар“ — Скопје, согласно со решението бр. 05-1278 од 5.IV.1972 година донесено врз основа на одлуката на работничкиот совет од 15.III.1972 година му престанува правото за потпишување поради разрешување од должноста директор и тоа сметано од 1.IV.1972 година.

За директор на Водостопанската работна организација „Вардар“ — Скопје, согласно со решението бр. 04-12221 од 3.IV.1972 год. и одлуката бр. 02-950/1 од 15.III.1972 година на работничкиот совет се назначува Липковски Владимир, дипломиран инженер агроном, кој работната организација ќе ја потпишува, задолжува и раздолжува во границите на овластувањето заедно со старите потписници Левковски Благоја и Сапунџиева Љубица.

Обврската пред банката е со два потписа.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 361 од 10.IV.1972 година. (668)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, бр. 311, страна 195, книга II е запишано следното: Организацијата на здружен труд — Претставништво без својство на правно лице во Куманово, ул. „Доне Божинов“ бр. 15, на Претпријатието за превоз на патници и стока во земјата и странство — „Балкан експрес“ — Штип, се преселува во Скопје на ул. „124“ број 16, согласно со одлуката број 0201-1818 од 6.IX.1971 година на работничкиот совет од одржаната седница на 23.VIII.1971 година и се запишува во рег. бр. 1550, страна 253, книга VII, во регистарот на стопанските организации на Скопје.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 1141/71 од 11.IV.1972 година. (680)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, рег. бр. 357, страна 361, книга II е запишано следното: Трговската работна организација „Врутокооп“ — Гостивар се става под присилна управа, согласно со решението бр. 02-4456 од 24.XII.1971 година на Собранието на општината Гостивар.

За присилен управник е именуван Владо Филиповски, кој е овластен за потпишување.

Се брише уписот на досегашните органи на управување од регистарот при овој суд.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 402 од 20.IV.1972 година. (696)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, рег. бр. 1551, страна 255, книга VII е запишано следното: Самостојната организација на здружен труд, со својство на правно лице, и без супсидијарна одговорност спрема останатите организации на здружен труд „Технокооп“ — Скопје, ул. „Цветан Димов“ б.б. се издвојува од претпријатието за трговија, на големо и мало, со право на посредување „Интеркооп“ — Скопје, согласно со одлуката бр. 83 од 4.IV.1972 година на гореназначената Самостојна организација на здружен труд и одлуката број 85 од 5.IV.1972 година на работната заедница на Претпријатието „Интеркооп“ — Скопје.

По издвојувањето кое се смета од 1.IV.1972 година новоиздвоеното самостојно претпријатие ќе работи под фирма: Трговско претпријатие на големо и мало „Технокооп“ — Скопје, ул. „Цветан Димов“ б.б.

Предмет на работењето на претпријатието е купопродажба, на големо и мало, со право на посредување за сите индустриски, земјоделски и сточарски производи и стоки.

Претпријатието е основано со издвојување на гореназначената самостојна организација на здружен труд од Претпријатието за трговија, на големо и мало, со право на посредување „Интеркооп“ — Скопје, согласно со горечитираните одлуки.

Претпријатието ќе го потпишува, задолжува и раздолжува, во границите на овластувањето, Божиновски Момчило, в.д. директор.

Обврската пред банката е со еден потпис.

Конституирањето на претпријатието ќе се изврши во рок од 30 дена од уписот на актот за основање.

Се брише од регистарот на претпријатијата и дуќаните од рег. бр. 1451, страна 701, книга VI Самостојната организација на здружен труд без супсидијарна одговорност спрема останатите организации, на здружен труд, на матичното претпријатие „Технокооп“ — Скопје, ул. „Цветан Димов“ б.б., поради издвојување во самостојно претпријатие од Претпријатието за трговија, на големо и мало, со право на посредување „Интеркооп“ — Скопје, согласно со горенаведените одлуки.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 362 од 13.IV.1972 година. (682)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, рег. бр. 1536, страна 330, книга VI е запишано следното: На досегашниот в.д. шеф на Организацијата на здружен труд — Самостојна деловница, со својство на правно лице — Претставништво — Скопје при Трговското претпријатие за промет со стока, на големо и мало „Звезда“ — Београд, Хелмановски Борис, согласно со одлуката на работната заедница од 27.II.1972 година му престанува правото на потпишување, поради разрешување од должноста.

За в.д. управник на горенаведената Организација на здружен труд, согласно со цитираната одлука се поставува Калајџиевски Благој, кој Организацијата на здружен труд ќе ја потпишува, задолжува и раздолжува, во границите на овластувањето.

Обврската пред банката е со еден потпис.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 333 од 26.IV.1972 година. (709)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, рег. бр. 1506, страна 95, книга VII е запишано следното: Трговското претпријатие на големо и мало „Огрен“ — Горче Петров — Скопје е конституирано на 8.I.1972 година, согласно со записникот од првиот состанок на работната заедница бр. 02/30 со истиот датум.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 304 од 14.IV.1972 година. (700)

Окружниот стопански суд во Битола објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, на 22.III.1972 година, рег. бр. 18/70, книга I е запишано следното: Се проширува дејноста на Продавницата во Битола, ул. „Прилепска“ б.б., на Трговското претпријатие „Леснина“ — Љубљана, уште со: промет со лимена стока, куќен и кујнски прибор.

Оваа промена е извршена врз основа на одлуката бр. 703/EK/ЗР од 20.III.1972 година на работничкиот совет на Трговското претпријатие „Леснина“ — Љубљана и уверението бр. 04-5069/1 од 16.II.1972 година на Одделението за инспекциски служби на Собранието на општината — Битола.

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи. бр. 106/72. (729)

Окружниот стопански суд во Битола објавува дека во регистарот на стопанските организации на 30.III.1972 година, рег. бр. 14/61, книга I е запишано следното: Се менува фирмата на Продавницата во Битола, на Претпријатието за производство на машини за шиене и прецизна електромеханика „Владо Багат“ — Задар и гласи: Продавница во Битола, ул. „Иван Милутиновиќ“ б.б., на Претпријатието за производство на машини за шиене и алатни машини, плински арматури и дрвени производи „Владо Багат“ — Задар.

Се проширува дејноста на продавницата во Битола со промет со лимена стока, радиоапарати, телевизори, магнетофони и прибор, електрични уреди за домаќинството, разладни и топлински уреди и вентилатори.

Оваа промена е извршена врз основа на одлуката бр. 4/70 од 10.VII.1970 година на работничкиот совет на Претпријатието „Владо Багат“ — Задар и уверението бр. 04-141/1 од 21.II.1972 година на Одделението за инспекциски работи на Собранието на општината — Битола.

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи. бр. 558/71. (730)

Окружниот стопански суд во Битола објавува дека во регистарот на стопанските организации на 13.IV.1972 година, рег. бр. 53/55, книга III е запишано следното: Се проширува дејноста на Фабриката за тули и керамида „Рекорд“ од село Мороишта, уште со обавување на трговска дејност, на големо и мало, продажба на сите видови градежни материјали и огревно дрво и јаглен.

Оваа промена е извршена врз основа на одлуката на работничкиот совет на Фабриката за тули, и керамида „Рекорд“ село Мороишта од 22.XII.1971 година и решението број 08-319/29 од 7.IV.1972 година на Собранието на општината Струга.

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи. бр. 122/72. (740)

Окружниот стопански суд во Битола објавува дека во регистарот на стопанските организации на 14.IV.1972 година, рег. бр. 89/55, книга II е запишано следното: Продавницата број 10 во Прилеп, на Инвалидското занаетчиско производно претпријатие „Инзап“ — Прилеп, престана со својата работа и се брише од регистарот на стопанските организации, кој го води овој суд.

Оваа промена е извршена врз основа на одлуката бр. 02-223/1 од 12.IV.1972 година на работничкиот совет на Инвалидското претпријатие „Инзап“ — Прилеп.

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи. бр. 127/72. (746)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, рег. бр. 662, страна 1267, книга V е запишано следното: Досегашниот предмет на работа на Претпријатието за хемизација на земјоделството „Агрохемизација“ — експорт — импорт — Скопје, согласно со одлуката од 25.X.1971 година на работничкиот совет

се проширува со промет со руди, метали, легури и неметали, вклучувајќи и градежни материјали на база на неметали и јаглен; металлопреработувачка и техничка стока; валани и влечени производи од црна металургија; валани и влечени производи од обоена металургија; семенски стоки; сточна храна; индустриско-прехранбени производи; зеленчук, овошје и преработки; житарици и млински преработки; посредување во прометот со стоки.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 1061/71 од 8.V.1972 година. (773)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на стопанските организации, рег. бр. 478, страна 243, книга VII е запишано следното: Дејноста на Претставништвото во Скопје, ул. „Кочо Рацин“ бр. 85, на Претпријатието за надворешен и внатрешен промет „Контактор“ — Белград, согласно со одлуката на работничкиот совет, од одржаната седница на 7.X.1971 година се проширува и со: контактирање и обавување работи кои му претходат при заклучување на договори во рамките на регистрираниот предмет на работата на претпријатието, според решенијата на Окружниот стопански суд во Белград Фи. бр. 3192/69 од 24.X.1969 година и Фи. 4108 од 17.XI.1971 година.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 28 од 6.IV.1972 година. (664)

Окружниот стопански суд во Битола објавува дека во регистарот на стопанските организации, на 10.XII.1971 година е запишан под фирма: Земјоделски задружен комбинат „Светлост“, со седиште во село Породин, Битолско. Предмет на работењето на комбинатот е:

— земјоделско производство на општонародна земја, земена под закуп или добиена на бесплатно користење;

— организирање на земјоделско производство на земјата на индивидуалните производители преку создавање разни видови кооперации;

— вршење услуги на земјоделските производители со земјоделски машини и алати, како и разни други услуги што се во врска со земјоделското производство;

— договарање вишоци на земјоделското производство, преземање и пласман на истото од своето подрачје,

— снабдување на земјоделските производители со потребен репро-материјал (семе, вештачко ѓубре и др.);

— преработка и доработка на земјоделски производи;

— организирање на штедење и кредитирање;

— стручно издигнување на кадри нужни за обавување на стопанската дејност на комбинатот;

— овоштарство, лозарство, пчеларство, живинарство и сточарство;

— вршење услуги со мелница;

— трговија, на големо и мало, со индустриски и колонијални стоки;

— производство на земјоделско-сточарски производи на општонародна земја, земена под закуп или на своја земја;

— производство и преработка на индустриска пиперка;

— откуп и пласман на индустриска пиперка, односно продажба на мелен пипер;

— откуп и преработка на оризова арпа, продажба на ориз и уфак од оризот;

— откуп, преработка и доработка на овошни и зеленчукови производи, продажба на преработени, доработени (полуфинални) овошни и зеленчукови производи;

— отворање на продавници за пласирање на своите производи;

— вршење трговска дејност со градежен материјал;

— вршење трговска дејност со колонијални, галантериски и земјоделски производи;

— обавување услуги на превоз со моторни возила и тоа како на патници, така на стоки и други разни предмети;

— колење на добиток и обработка на месо во кланица и продажба на истото во внатрешен промет;

— изведување на градежни и градежно-занает-чиски работи.

Земјоделско-задружниот комбинат настана со издвојувањето на самостојната организација на здружен труд, во својство на правно лице — Земјоделска задруга „Светлост“ — Породин на ЗИК „Пелагонија“ — Битола, со одлуката бр. 1091/8 од 17.V.1971 година, на работничкиот совет на ЗИК „Пелагонија“ — Битола, одлуката бр. 03-863 од 15.IV.1971 година, на задружниот совет на Земјоделската задруга „Светлост“ — Породин.

Комбинатот ќе го потпишува Коле Гецовски, директор и Горѓи Луковски, шеф на сметководството.

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи. бр. 427/71. (175)

Објавениот оглас под бр. (175) во „Службен весник на СРМ“ бр. 30/72 се поништува.

КОНКУРСИ

Советот на Гинеколошко-акушерската клиника при Медицинскиот факултет во Скопје

распишува

КОНКУРС

за избор — реизбор на директор и на раководители на следните раководни работни места во Клиниката:

А. НА ОДДЕЛЕНИЈАТА

1. За оперативна гинекологија — Гинекологија I
2. За конзервативна гинекологија — Гинекологија II
3. За ургентна и септична гинекологија — Гинекологија III
4. За акушерство I — Родилна сала
5. За акушерство II — Пуерпери
6. За патологија на бременоста
7. За новородени деца
8. За фертилитет
9. На поликлиниката
10. На клиничката лабораторија.

Б. НА ОТСЕКOT ЗА АНЕСТЕЗИЈА И РЕАНИМАЦИЈА

У С Л О В И:

ЗА ДИРЕКТОРОТ НА КЛИНИКАТА:

- да е професор на медицински факултет,
- да бил на раководно гинеколошко акушерско работно место најмалку десет години,
- да е лекар специјалист преку десет години и
- да нема пречки според член 43 од Основниот закон за установите односно член 55 од Основниот закон за претпријатијата.

ЗА РАКОВОДИТЕЛИТЕ НА РАКОВОДНИТЕ РАБОТНИ МЕСТА:

Под А.

- да е наставник на медицински факултет, специјалиста од соодветна гранка,
- доколку таков не се јави: да е асистент на медицински факултет или лекар специјалиста од истата гранка, хабилитирал или докторирал на таа гранка, примариус или по исклучок лекар специјалиста без хабилитација односно докторат, и

— да има најмалку десет години практика во гранката.

Кандидатите и за директор и за означените раководни работни места, покрај изложените посебни услови, треба да ги исполнуваат и општите услови од Основниот закон за работните односи.

Кандидатите можат да конкурираат само на едно раководно работно место. Доколку се пријават за повеќе раководни работни места во обзир ќе се земе само првоозначеното односно првоприменото.

Молбите треба да се поткрепени со докази дека кандидатите ги исполнуваат означените услови.

Молбите се поднесуваат писмено на адреса: Гинеколошко-акушерска клиника при Медицинскиот факултет во Скопје, Водњанска 17 и тоа во рок од 15 дена, сметано од денот на објавувањето на конкурсот.

Неблаговремени и недокументирани молби нема да се земаат предвид при разгледувањето. (1612)

Врз основа на член 44, точка 10 од Законот за високото школство на СРМ и Одлуката на Советот на Медицинскиот факултет на Универзитетот „Кирил и Методиј“ во Скопје,

распишува

КОНКУРС

за пополнување на следните работни места:

- еден вонреден професор по предметот фармакологија;
- еден наставник (во сите звања) по предметот клиничка протетика;
- еден доцент по предметот ортопедија;
- еден доцент по предметот анатомија;
- еден доцент по предметот детска и превентивна стоматологија;
- еден наставник (во сите звања) по предметот болести на уста;
- три хонорарни доценти по предметот интерна медицина;
- еден хонорарен доцент по предметот инфективни болести;
- еден асистент по предметот фармакологија;
- два асистента по предметот неуропсихијатрија;
- два хонорарни асистенти по предметот хигиена.

Кандидатите треба да ги исполнуваат условите за избор на наставници и соработници, согласно чл. 130, 131 и 135 од Законот за високото школство на СРМ.

Молбите комплетирани со список на стручни трудови и еден примерок од трудовите да се доставуваат до Секретаријатот на Медицинскиот факултет — Скопје — Пошта 9.

Конкурсот трае 15 дена по објавувањето. (1611)

Врз основа на одредбите од Основниот закон за изградба на инвестициони објекти, одредбите на Правилникот за начин и постапка за отстапување изградба на инвестициони објекти и Одлуката на Работничкиот совет, Фабриката за заварени цевки и профили „11 Октомври“ — Куманово, го дава следниот

ОГЛАС

за одржување на јавно наддавање

Предмет на наддавањето е: Изработка на главен проект и изградба по тој проект на Работилница за подготвување на ленти со анекс, зграда за управа на работилница, магазин, инсталации за електрика, водовод, греење и канализација, пристанини патинта, анекс за трафостаница со испорака и монтажа на опрема и фундаменти за опрема која ќе биде инсталирана во Работилницата.

Главниот проект ќе биде изработен во сè според идејниот проект и проектната задача кои ги дава инвеститорот-Фабриката за заварени цевки и профили „11 Октомври“ — Куманово.

Работите-предмет на ова наддавање ќе се изведуваат во Куманово во кругот на Фабриката на инвеститорот.

Ориентациона вредност на предметните работи изнесува 8.201.250,00 динари.

Рок за изведување на предметните работи е 7 месеци од денот на воведување во работа.

Рок за поднесување на понуди е 30 дена, сметано од денот на објавувањето на овој оглас во „Службен весник на СРМ“.

Понуди се доставуваат писмено на адресата на инвеститорот.

Понудите мора да бидат во склад со условите пропишани со овој оглас. Со понудите се поднесува и следната документација: список на изведби слични на овој објект, список и вредноста на механизацијата со која инвеститорот ќе го изведува објектот, список на стручните кадри кои ќе работат на изведување на објектот, список на кооперанти за изведување на занаетчиски и други работи и доказ за обртните средства потребни за изведување овој објект.

Секој понудувач е должен да положи кауција — гарантен депозит во висина од 3% од ориентационата цена со бариран чек најдоцна пред почетокот на јавното наддавање.

Понудувачите се должни за изведување на работи-предмет на ова наддавање да дадат и единечни цени по 1м² изградба на бруто површина. Во оваа цена да бидат опфатени комплетно: градежните и градежно-занаетчиските работи, инсталации за електрика, водовод, канализација и греене, анекс за трафо-станција и изработка на главниот проект.

За опрема за трафо-станција да дадат цена за опрема и монтажа на истата.

За пристапните патишта и надворешната канализација да дадат единечни цени според спецификацијата на позиции кое ќе произлезат од главниот проект, а за фундаментите единечни цени на позиции кои се прилог на идејниот проект.

Критериуми за оценување на најповолна понуда се: квалитет на главниот проект (најдобро проектанско решение), цена за изградба на објектот и рок за изградба на објектот.

На понудувач чија понуда ќе биде прифатена нема да му биде платена изработка на главен проект со оглед дека неговата цена е влезена во вкупната цена. Освен проектот на понудувачот чија понуда ќе биде прифатена инвеститорот ќе откупи уште два проекта кои според оценка на Комисијата за спроведување на ова наддавање се квалитетни. Проектите ќе бидат откупени по цена од 1,5% од износот на цената на прифатената понуда. Откупените проекти понудувачот ги предава на инвеститорот во шест примероци и со нив инвеститорот може да се користи и да располага.

Информации во врска со ова наддавање може да се добијат од Комисијата, а проектната задача и идејниот проект во Фабриката — Биро за инвестици, секој работен ден од 7—14 часот.

Јавното наддавање ќе се изврши на ден 18.XII. 1972 година, во 10 часот, во просториите на инвеститорот во Куманово (во малата сала на фабричкиот ресторан).

Во рок од 10 дена од денот на одржувањето на јавното наддавање, понудувачите ќе бидат известени дали е и која понуда е прифатена.

Од Комисијата
за спроведување на јавното наддавање.

СООПШТЕНИЕ

ДО ПРЕТПЛАТНИЦИТЕ НА „СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА СРМ“

Се молат претплатниците кои не ја подмириле претплатата на „Службен весник на СРМ“ за 1972 година тоа да го сторат веднаш.

Во колку претплатата не биде подмирена до крајот на годината ќе бидеме принудени наплатата да ја побараме по судски пат, кое должниците ќе ги изложи на непотребни трошоци.

ИЗЛЕЗЕ ОД ПЕЧАТ ЗБИРКАТА

ОПШТЕСТВЕН ПЛАН ЗА РАЗВОЈОТ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ОД 1971 ДО 1975 ГОДИНА

Во збирката покрај Општествениот план се објавени и Основните пропорции за развојот на Социјалистичка Република Македонија од 1971 до 1975 година.

Цена 20 динари.

Порачки прима Претплатната служба на Службен весник на СРМ, 91000 Скопје, пошт. фак. 51. Уплатите се вршат на жиро-сметка 401-1-16 кај Службата на општественото книговодство — Скопје.

СОДРЖИНА

346.	Уредба за основање Републички инспекторат за земјоделство — — — — —	793
347.	Одлука за зголемување на инвалидскиот додаток — — — — —	793
348.	Одлука за зголемување на постојаното материјално обезбедување на учесниците од Народноослободителната војна — — — — —	793
349.	Решение за разрешување од должност советник во Извршниот совет и назначување помошник во Извршниот совет — — — — —	793
350.	Решение за именување претседател и членови на Административната комисија на Извршниот совет — — — — —	794
351.	Решение за разрешување од должност помошник на републичкиот секретар за внатрешни работи и назначување потсекретар во Републичкиот секретаријат за внатрешни работи — — — — —	794
352.	Решение за разрешување на претседателот на Административната комисија на Извршниот совет — — — — —	794
353.	Решение за назначување потсекретар во Републичкиот секретаријат за внатрешни работи — — — — —	794
354.	Одлука на Уставниот суд на Македонија, У. бр. 33/72 од 13 октомври 1972 година — — — — —	794

Општи акти на самоуправните интересни заедници

126.	Одлука за утврдување финансискиот план на Републичкиот фонд за додаток на деца за 1972 година — — — — —	796
127.	Одлука за основање на Стручна служба на Заедницата на здравственото осигурување на работниците — Тетово — — — — —	797
128.	Одлука за престанок на Комуналниот завод за социјално осигурување — Тетово — — — — —	797